

**Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“
објавува****Повик за стручно лице кое ќе испорача курс по ромски јазик, историја и
култура за академската 2017/2018 година**

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за стручно лице кое ќе испорача курс по ромски јазик, историја и култура со цел зголемување на информираноста на студентите Роми за ромскиот јазик, историја и култура, зајакнување на нивниот ромски идентитет, како и воспоставување на позитивни практики за учење и негување на Ромскиот јазик, историја, култура и идентитет во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“, финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Теми предвидени во наставната програма на курсот се:

- Ромски идентитет;
- Историја на Ромите;
- Ромски јазик;
- Ромска култура;
- Наративот за Ромите.

Курсот треба да се реализира во период од февруари до март 2018 година во Скопје.

Работни задачи на стручното лице кое ќе го испорачува курсот се:

- Да подготви и дистрибуира наставен план и подготовка на програма земајќи ги во предвид горенаведените теми;
- Да подготви и дистрибуира наставни материјали за секој учесник на курсот;
- Да организира и спроведува 16 наставни единици;
- Да обезбеди хартиена и електронска евиденција за учесниците на курсот;
- Да подготви и спроведе почетни тестирања за утврдување на нивото на знаења на учесниците и завршни тестирања;
- Наставата да ја изведува согласно утврдениот наставен план и подготвената програма;
- Да подготви и додели соодветен сертификат за завршен курс по ромски јазик, историја и култура.

Селектираното лице кое ќе го испорачува курсот по ромски јазик, историја и култура пред испораката ќе склучи договор за авторско дело со Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во кој ќе се регулираат договорените работни задачи и висината на авторскиот надоместок.

Услови за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови:

- Да имаат завршено високо образование (предност ќе имаат кандидатите со завршен трет циклус на студии);
- Да имаат работно искуство во испорака на курс за наведените теми или да одржувале настава по ромски јазик, историја и култура;
- Да имаат добро познавање на педагошките пристапи на учење, методи и методологија на работа.

Документи за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:

- Документ кој ќе го потврди степенот на завршено високо образование;
- Кратка биографија која ќе го содржи работното искуство на кандидатите во испорака на курс или настава за наведените теми;
- Наставен план за темите;
- Листа на стручни трудови поврзани со Ромски јазик, историја и култура.

Начин на пријавување

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk, со назнака *за пријавување за повик за стручно лице кое ќе испорача курс по Ромски јазик, историја и култура*.

Рок за пријавување

Пријавувањето за повикот за стручно лице кое ќе испорача курс по ромски јазик, историја и култура за академската 2017/18 година е најдоцна до **18 јануари 2018 година**.

Селекција на кандидати

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Извршниот Одбор на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во јануари 2018.

Критериуми при процесот на селекција на кандидати се

- Степен на завршено образование;
- Искуство во испорака на курс/настава на темите кои се наведени на овој повик;
- Квалитетот на доставени документи.

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 076/225-568, секој работен ден од 10.00 до 18:00 часот или електронски на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk.